

Сечици странични

466/1VDEBI



Profiles



Premium Flex +

[\(/mk/about-](#)

[us/materials\)](#)




[\(/mk/support/warranty\).](#)

Product features


- материјал: специјален флекс плус јаглороден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење индукционо појачани
- полирани челусти
- завршна површина: хромирани по стандард EN 12540
- робусни рачки изолирани со двокомпонентни навлаки
- изработени по стандард ISO 5749 и EN 60900

Standards

EN 60900




Barcode	L	B	A	C	Icon
610428	180	28	11	20	316
611756	200	27	11	21	344



Retail packaging

Barcode	MA	MB	MC	Icon
610428	230	66	32	329
611756	250	66	32	353



Transport packaging

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
610428	4	104	277	68	1397
611756	4	104	277	68	1493